

Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јануари 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 64/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 182/16, 150/17 и 188/19) на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево, се продолжува до 23 декември 2021 година согласно Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија бр. 12 - 547/1 од 15.01.2010 година склучен помеѓу Министерството за економија бр. 12 - 8835/1 од 24 декември 2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево со бр.26/2020 од 25 декември 2020 година со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 11 ноември 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“ со планирана моќност од 125 kW и со локација на водотекот на река Коселска, КО Свиништа, општина Охрид на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево, УП1 бр.08 - 64/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 30 септември 2016 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“ со планирана моќност од 125 kW и со локација на водотекот на река Коселска, КО Свиништа, Општина Охрид (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-547/1 од 15.01.2010 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје со бр.04-2010 од 15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.011510/10 од 15.01.2010 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1936/2 од 13.04.2011 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.604/2011 од 13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.1304-1/2011 од 13.04.2011 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-9713/1 од 28.11.2012 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.1211-1/12 од 12.11.2012 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2855/1 од 29.04.2013 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0904-1/13 од 16.04.2013 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-3627/1 од 01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0108-1/14 од 01.08.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5383/2 од 05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од 05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2221/1 од 18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0307-2003/15 од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1557/1 од 17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од 19.02.2016 година) на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, УП1 бр.08-64/16 од 30 септември 2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 182/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 17 октомври 2017 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“, на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, со кое важноста се продолжува до 26 јули 2019 година (согласно Анекс на договор за концесија на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-547/1 од 15.01.2010 склучен помеѓу Министерството за економија бр. 12 - 4753/1 од 04.10.2017 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје со бр.26-17 од 05.10.2017 со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 26.07.2019 година), УП1 бр. 08-64/16 од 17 октомври 2017 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.150/17.

Регулаторната комисија за енергетика на 10 септември 2019 година одржа главна седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“, на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево, со кое важноста се продолжува до 11 ноември 2020 година (согласно Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија бр.12-547/1 од 15.01.2010 година, склучен помеѓу Министерството за економија бр. 12 - 4747/1 од 3 септември 2019 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево со бр.07-2019 од 03.09.2019 година), УП1 бр. 08-64/16 од 10 септември 2019 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.188/19.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр. 08-64/16 од 11 ноември 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на 11 ноември 2020 година донесе Решение за запирање на постапката се до добивање мислење од Влада на Република Северна Македонија односно Министерството за економија дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“ ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево на 12 јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија бр. 12 - 547/1 од 15.01.2010 година склучен помеѓу Министерството за економија бр. 12 - 8835/1 од 24 декември 2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Кичево со бр.26/2020 од 25.12.2020 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 23 декември 2021 година.

По доставената документација од 12 јануари 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“ е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-64/16
18 јануари 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски